



Предмет: Понуда за комерцијално возило CLJ903731 CITROEN BERLINGO N1 XL BlueHDi 100 S&S FEEL

Производител:	Automobiles CITROEN-Paris, France
Опис на возилото:	Комби-Лимузина со пет врати
Мотор:	Common-rail Дизел со директно вбризгување и 4 цилиндри
Зафатнина:	1499 cm ³
Обртен момент:	250Nm/1.750 врт/мин
Моќност:	75kW (102КС) /3.500 врт/мин
Пренос :	на предните тркала преку 5 степен рачен менувач
Број на седишта:	5
Дозволена носивост:	770кг.
Димензии(L/W/H) :	4753 / 1848 / 1879 mm
Волумен на багажен простор:	850 – 1050 литри

Пневматици :	205/ 60 R16
Перформанси:	
Потрошувачка:	
Град	4.7 l/100km
Отворено	4.2 l/100km
Комбинирано	4.4 l/100km
Норматив на издувни гасови:	ЕУРО 6.2
Емисија на CO2 гасови:	116g/km

Сериска опрема:

- ABS/AFU/ASR/ESP - системи за активна безбедност,
- REF - Електронска распределба на силата на кочење,
- Hill Start Assist - помош при тргнување по нагорнина,
- Воздушно перниче за возач и совозач,
- Странични воздушни перничиња во првиот ред,
- Странични воздушни завеси во првиот и вториот ред,
- Сигурносни ремени во првиот и вториот ред седишта со индикатори,
- Автоматско заклучување на вратите при стартување на возилото и автоматско отклучување во случај на судар,
- Бришачи Magic Wash,
- Сензор за издишани пневматици,
- **Пакет Сигурност:**
 - Active Safety Brake (систем за автоматско сопирање во случај на опасност),
 - Систем за предупредување за ненамерно преминување на коловозната линија,
 - Систем за препознавање на сообраќајни знаци за ограничување на брзина,
 - Предупредување од можен судар,
- Серво управувач прилагодлив во висина и длабочина,
- Индикатор за промена на степенот на брзина,
- Патен компјутер,
- Централно заклучување со далечинско,

INSPIRED BY YOU

АВТОНОВА

Ексклузивен увозник за Македонија, Србија, Црна Гора, Косово и Албанија

ул. Скупи бр. 8, 1000 Скопје - Македонија
Тел.: 02 30 93 001 - office@citroen.com.mk - citroen.com.mk



ISO 9001:2008

- Електрично прилагодливи грејни надворешни ретровизори,
- Мануелен клима уред,
- Темпомат со ограничувач на брзина,
- Автоматско палење на дневни светла,
- Возачко седиште прилагодливо во висина и должина,
- ISOFIX систем за фиксирање на детско седиште,
- Задна делива клупа 1/3 - 2/3,
- Пет потпирачи за глава прилагодливи по висина,
- Странични лизгачки застаклени врати од левата и десната страна,
- Еднокрилна задна врата (багажник) на подигнување со бришач и грејач на стаклото,
- Простор за складирање на вратите,
- Приклучок 12V,
- Челични тркала 16",
- Стандардно резервно тркало,
- Рачки на вратите и куќишта на надворешните ретровизори во црна боја,
- Преграда позади седиштата во вториот ред,
- Внатрешен ентериер во штоф Mica Green,
- Фиока на затворање напред пред совозачкото седиште,
- Теписон во првиот и вториот ред,
- Црн Airbump®.
- Електрика на предни и задни стакла,
- Предна кровна полица над ветробранското стакло,
- CITROËN Connect Radio AM/FM на 8" екран чувствителен на допир, USB, Bluetooth® + Mirror Screen,
- **Возачко седиште Комфорт:**
 - Лумбално прилагодување на возачкото седиште со џеп во задниот дел,
 - Наслон за рака напред,
 - Место за складирање под возачкото седиште,,
- Совозачко преклопливо седиште со џеп во задниот дел,
- Место за складирање под седиштата во вториот ред,
- Електрична паркирна сопирачка,
- Надолжни кровни носачи,
- Помош при паркирање назад,
- **Пакет Видливост:**
 - Автоматско вклучување на бришачите со сензор за дожд,
 - Предни светла за магла со странично осветлување,
- Дневни светла со LED,
- Електронска "детска брава",
- **Пакет во Бела боја**
 - Декорација околу предните светла за магла во бела боја,
 - Декорација во бела боја на Airbump®-от,
- Рачки на вратите и куќишта на надворешните ретровизори во боја на каросерија.
- Боја: Бела Banquise

Дополнителна опрема вградена во возилото:

- Надолжни кровни носачи,
- Три индивидуални преклопни седишта во вториот ред,

Цена на понудениот модел вкупно со ДДВ	Промотивен попуст	Цена на понудениот модел вкупно со ДДВ и со вклучен попуст
22.420,00 €	1.500,00 €	20.920,00 €

Рок на испорака: **Веднаш од лагер**

Сервис и гаранција :

Еврогаранција : **2 години со неограничен број на поминати километри**

2 години асистенција на пат

Сервисна мрежа

Сопствен сервис и магацин за резервни делови:

-АВТОНОВА Скопје

-АВТОНОВА Битола



Со почит,
АВТОНОВА
Продажба на нови возила